



ПЛОШТАД "МАЈКА ТЕРЕЗА" Б.Б., 6330 СТРУГА / SHESHI "NËNË TEREZA" P.N., 6330 STRUGË
Тел./Tel. +389 46 781 335, 781 223, 782 015, Факс/Faks 781 434
web: struga.gov.mk, e-mail: kryetari@struga.gov.mk, info@struga.gov.mk

Сектор: / Sektori:

Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина / Sektori për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

Одделение: / Njësia:

Одделение за заштита на животната средина / Njësia për mbrojtje të mjedisit jetësor

Бр./Nr. 10-3260

08.01.2019

СТРУГА / STRUGË

Врз основа на член 69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15 129/15 192/15 ,39/16 и 42/16) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11), Градоначалникот на Општина Струга.

ОРГАНИЗИРА

Јавен увид и консултација со јавноста по Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс со намена Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Фарма за Кокошки), на КП 1820 КО Корошишта Џепин, Општина Струга.

1. Се информира јавноста дека ставен е на увид и консултација со јавноста, Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животна средина за (ЛУПД) за изградба на стопански комплекс со намена Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (Фарма за Кокошки), на КП 1820/2 КО Мислешево – вгр МВ Пашиниште во Општина Струга.

2. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина е изложен во Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина, во општина Струга секој работен ден од 8-16 часот почнувајќи од **08.01.2019** до **07.02.2019** година.

3. Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден **01.02.2019 (Петок)**, во општина Струга, со почеток во **14.30** часот.

4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до општина Струга во рок од **30 дена** на јавен увид.

5. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и предлози по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина и истите можете да ги испраќате на е-маил: info@struga.gov.mk, или по пошта на следната адреса: Општина Струга, ул. Мајка Тереза бб, 6330 Струга.

Со почит,
Општина Струга

ОПШТИНА СТРУГА **KOMUNA E STRUGËS**
Градоначалник, **Kryetar i komunës,**
Д-р Рамис Мерко **Dr. Ramis Merko**

м.п. / v.v.

Нè базè të nenit 69 nga Ligji për mjedisin jetësor ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 192/15, 39/16 dhe 42/16) dhe Urdhëresën për pjesmarjen e opinionit gjatë përpilimit të dispozitave dhe akteve tjera, si dhe planet dhe programet në sferën e mjedisit jetësor ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr. 147/08 dhe 45/11), Kryetari i Komunës së Strugës.

ORGANIZON

Shqyrtim publik dhe konsultim me opinionin sipas Raportit për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal (DPUL) për ndërtimin e kompleksit ekonomik me qëllim G2 – INDUSTRI E LEHTË DHE JO NDOTËSE (PULARI) në PK 1820 KK Koroshishtë Zhepin, Komuna e Strugës.

1. Informohet opinionin se është vënë në shqyrtim dhe konsultim me opinionin, Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor për (DPUL) për ndërtimin e kompleksit ekonomik me qëllim G2 – INDUSTRI E LEHTË DHE JO NDOTËSE (PULARI) në PK 1820 KK Koroshishtë Zhepin, Komuna e Strugës.

2. Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor është ekspozuar në Sektorin për urbanizëm, veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, në Komunën e Strugës çdo ditë pune nga ora 8 – 16, filluar nga data **08.01.2019** deri në **07.02.2019**.

3. Konsultimi me opinionin do të mbahet në **01.02.2019 (e Premte)**, në Komunën e Strugës, me fillim në orën **14.30**.

4. Personat juridik dhe fizik dhe opinionin mund të parashtrojnë mendimet e tyre në lidhje me Raportin deri te Komuna e Strugës në afat prej **30 ditëve** të shqyrtimit publik.

5. Të gjithë palët e interesuar janë të ftuar të marrin pjesë në debatin publik dhe të japin mendimet e tyre, vërejtjet dhe propozimet sipas Raortit për vlersim strategjik në ndikimin e mjedisit jetësor dhe të njëjtat mund ti dërgojnë në e-mail: info@struga.gov.mk, ose permes postës në adresën: Komuna e Strugës, rr. Nënë Tereza pn, 6330 Strugë.

Me respekt,
Komuna e Strugës

Изготвил:/Përpiloi:
Флореша Мусаи/Floresha Musai

Одобрил:/Lejoi:
Натмир Неџипи/Natmir Nexhipi

